



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	29.11.2019 година ден месец година Свети Николе Број 19	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект бр. 0801- 646 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.11.2019 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА за утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот за изработка на техничка документација за “Реконструкција и надградба на станицата за пречистување на отпадни води – Свети Николе”.

Член 2

Приоритетот на проектот се утврдува за потребите на Општина Свети Николе за аплицирање на повикот за изработка на техничка документација во рамки на проектот „Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти“, финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе “

Број 0801 – 646
29.11. 2019 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе,
Претседател
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за формирање на интерсекторска група за родово одговорно креирање на локални политики и буџетирање бр. 0801- 647 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

**Бр.0901- 655/2
29.11. 2019 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 7, 8 и 14 од Законот за еднакви можности на мажи и жени („Службен весник на РМ., бр. 6/2012) и член 102 и 125 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе) бр.2/2006 , Советот на Општина на седницата одржана на ден 29.11 2019 година донесе

ОДЛУКА

за формирање на интерсекторска група за родово одговорно креирање на локални политики и буџетирање

Член 1

За членови на интерсекторската група се именуваат:

1. Славица Димова – координатор за еднакви можности – помлад соработник за социјална работа и заштита на деца
2. Лилјана Арсовска – заменик координатор за еднакви можности – соработник за животна средина
3. Светлана Михайловска – Секретар на општинската администрација;
4. Кирил Макаровски – раководител на Сектор за нормативно правни работи, административирање со даноци, комунални такси, ЛЕР и јавни дејности
5. Зоран Стојчев – раководител на Сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и оттуѓување градежно земјиште
6. Даниела Лазарова Арсенова – соработник во Одделение за подршка на Градоначалник;
7. Љупка Паневска – помлад соработник за јавни дејности и образование
8. Надица Тодорова – раководител на Одделение со даноци
9. Ивица Арсов – соработник за ЛЕР
10. Сузана Нушева – раководител на одделение за финансии и буџет
11. Златко Малинов – соработник за енергетска ефикасност
12. Катерина Стамболиева - помлад соработник во одделение за урбанизам

Член 2

Интерсекторската група ги разгледува Програмите и Буџетот на општината од родова перспектива и дава насоки за интеграција на родовиот аспект во истите.

Интерсекторската група развива и спроведува политика за родова еднаквост во Општина Свети Николе.

Член 3

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801- 647
29.11.2019 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе бр. 0801- 648 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

**Бр.0901- 655/3
29.11. 2019 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02) член 5 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.о1/06) и член 6 од Одлуката за распишување на конкурс за изработка на идејно решение за измена на грб и знаме на Општина Свети Николе на Советот на Општина Свети Николе бр. 0801-639 од 05.11.2019 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.11. 2019 година донесе

О Д Л У К А

за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе

Член 1

Се формира Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе во состав од 7 (седум) члена.

За ченови на Комисијата за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе се избираат:

- 1 Панче Насков – претседател
- 2.Александар Данев – член
3. Сашко Стаменков – член
4. Влатко Стамболиев – член
5. Маја Ефтимова Стојанова – член
6. Благој Мишев- член
7. Димитар Лазов - член

Член 2

Комисијата од член 1 на оваа одлука ќе спроведе постапка за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе и од понудените решенија ќе утврди предлог за грб и знаме на Општината кој ќе го достави на усвојување до Советот на Општина Свети Николе.

Член 3

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801- 648

Совет на Општина Свети Николе

29.11.2019 година

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе бр. 0801- 649 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655/4
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 183 став 3 и 5 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РСМ,, бр.104/19), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.11. 2019 година донес

О Д Л У К А

за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална

работа Свети Николе

Член 1

Советот на Општина Свети Николе за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе го одредува лицето

Славица Димова - дипломиран психолог

Член 2

Именувањето на членот на УО на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе ќе го изврши оснивачот на институцијата со посебно Решение.

Член 3

Одлуката стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Свети Николе,,.

Бр. 0801- 649
29.11.2019 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност за промена на корисникот на електричните броила во општинските установи на територијата на општина Свети Николе бр. 0801- 650 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655/5
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22 став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 10 и член 62, член 64 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на Република Северна Македонија” бр.5/02), и член 22 став 3 од Законот за Основно образование , („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19) и член 10 став 1 од Законот за средното образование, („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 64/18), Советот на Општина Свети Николе на седница, одржана на 29.11. година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за промена на корисникот на електричните броила во општинските основни и средни училишта на територијата на Општина Свети Николе

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност да се промени корисникот на електричните броила во општинските установи на територијата на Општина Свети Николе

Член 2

Врз основа на согласноста дадена во став 1, се менуваат корисниците од корисник на соодветната институција во корисник Општина Свети Николе, како што следи :

Од корисник ООУ Кирил и Методиј, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008107864, место на потрошувачка 3702110020006

Од корисник ООУ Гоце Делчев, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 50725153, место на потрошувачка 3702130020013
- број на корисник 80274909, место на потрошувачка 3702130050001
- број на корисник 80278380, место на потрошувачка 3702130030004
- број на корисник 008108326, место на потрошувачка 3702680010003

Од корисник ООУ Даме Груев, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008108275, место на потрошувачка 3702620070003
- број на корисник 008108275, место на потрошувачка 3702620040003
- број на корисник 008108275, место на потрошувачка 3702620050003
- број на корисник 008108275, место на потрошувачка 3702620030003
- број на корисник 008108538, место на потрошувачка 3703680010005

Од корисник СОУ Кочо Рацин, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008107972, место на потрошувачка 3702230030007
- број на корисник 008107972, место на потрошувачка 3702230010005
- број на корисник 008107972, место на потрошувачка 3702230020002

Од корисник ЈП Погребални услуги, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008109343, место на потрошувачка 3704600010001
- број на корисник 008109343, место на потрошувачка 000000115831

Од корисник Народен Музеј Свети Николе, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008107953, место на потрошувачка 3702210010007

Од корисник Културен Дом Крсте Мисирков - Свети Николе, во корисник Општина Свети Николе

- број на корисник 008107987, место на потрошувачка 3702240010006

Член 3

Се задолжува одделението за енергетска ефикасност при секторот за урбанизам да поднесе барање до ЕВН за завршување на постапката

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801- 650

Совет на Општина Свети Николе

29.11.2019 година

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови бр. 0801- 652 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655/7
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 34 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр. 84/2008), член 15 од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата (“Службен весник на РМ” бр. 54/07), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“службен весник на РМ” бр. 5/02), член 1 и 2 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр. 111/2008), како и член 34 точка 3 став 2 од законот за заштита и спасување на РМ бр.13/2012, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.11.2019 год., донесе

П Р О Г Р А М А
за чистење и одржување на улиците и
локалните патишта во Општина Свети Николе
за 2019-2020 година во зимски услови

1. Општа дел

Со Програмата се предвидува: видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, динамиката и начинот на чистењето и одржувањето на улиците во град Свети Николе, како локалните патишта во општина Свети Николе, опфатени со градежните опфати и урбанистички планови, во зимски услови, во сезоната 2019-2020 година.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на сите правни и физички лица за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе во зимски услови, преку:

- определување на видот и обемот на работите, временските рокови за извршување на работата, динамиката и нивното чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација;
- определување на потребните финансиски средства.

2. Организациона поставеност на учесниците

Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.

2.1 Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при Општина Свети Николе

- ја изготвува програмата;
- ја организира зимската служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината, Просторниот штаб за ЗС и Дирекцијата за заштита и спасување да ја вклучи механизацијата на градежната оператива кога ЈП “Комуналец” не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и обврските на учесниците.

2.2. ЈП “Комуналец” Свети Николе

- ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Општината Свети Николе набавува, а ЈП “Комуналец” обезбедува чување и складирање, како и растурање на сол и песок и други материјали;
- ги подготвува возила а и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови;

- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на голомразицата од коловозните површини;
- ја оспособува атмосферската канализација – шахти и сливници за прифаќање на вишокот од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и механизацијата за секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилалта и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

2.3. Други учесници

2.3.1. Градежна оператива

Механизацијата на градежните фирми ги ангажира Општина Свети Николе а таа се соостои од: Скипови 4, , Камиион со нож 1, Камииони 3, Трактори “3, Багери2 . Булдожери 2 Грејдер 1 утоварачи 5 и др..

По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се врши според плановите – шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните патишта. (во екстремни случаи)

Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при општина Свети Николе – Одделението за комунални работи преку задолжени лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи. Одговорното лице од Одделението за комунални работи има задача при употребата на механизација за снег, или мраз, да ги утврдува уличните препреки (легнати Полицајци, повисоки шахти над нивото на асфалтот и други препреки и да го предупреди изведувачот на работите, да внимава за нивно оштетување, во спротивно сите настанати штети ќе бидат на терет на изведувачот на работите. За извршување на овие работи одговорното лице од нарачателот треба да биде на лице место при изведувањето на работите за да укаже на наведените работи).

Во зимската служба покрај ЈП “ Комуналец” при пообемни врнежи ќе бидат вклучени и други фирми што имаат механизација за чистење на снежни врнежи, ДОО ЗОНИ-КОМ”, “АГП”, Свети Никиле, Браварска работилница “Духо“ТАРЗАН ТРАНС” Свети Николе, ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” под ед, Свети Николе и др), а доколку општината не може да одговори на настанатата ситуација Градоначалникот доставува писмено барање преку ДСЗ-ПОЗС- Свети Николе до ДСЗ-Координативно тело за ангажирање на дополнителни сили и средства.

2.3.2. МВР – Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.

2.3.3. ЈП “Комуналец”,

- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и тротоарите;
- контрола врз работата на наведените субјекти врши инспекциските служби при Општина Свети Николе

- 2.3.4. ЈП “ Комуналец”

- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на канализација во куќи;
- контрола врз работата на ‘ ЈКП “Комуналец” вршат инспекциските служби при општина Свети Николе

2.3.5. “ЕВН” Македонија

презема потребни мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации и објекти.

2.3.6. Претпријатијата и заедниците

чији објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински пумпи, гробишта, паркиралишта и слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простории пред нив.

2.3.7. Претпријатијата, училиштата, здравни домови заедниците и граѓаните – сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (маркети, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

2.3.8. Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбени објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите – патеките и природните места пред своите станбени објекти.

Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.

1. Обем на одржување

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:

- густината на населеноста на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти.

Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 267.361м² и нивното расчистување се одвива по приоритетна листа, а локалната патна мрежа на ниво на Општина е околу 74 км., имајќи во предвид, дека некои локални патни правци се само пробиени а неизградени.

ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на водата во сливниците од атмосферска канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.

Приоритет 1

Во првата приоритетна група спаѓаат сите природно-влезни улици во градот, централните улици со поголем интензитет на сообраќајот и улици кои го поврзуваат административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом и амбулантата, училиштата, детската градинка, автобуската станица и автобуските постојки, црква и гратските гробишта.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот.

Тоа се улиците:

1. ул. "Карпошева" – 6.100 м²
2. ул. "Плоштад Илинден" 16.661 м²
3. ул. "Маршал Тито" 30.202 м²

4. ул. "Филип II" 34.661 м2
5. ул. "Младинска" 5.316 м2
6. ул. "Крсте Мисирков" 16.944 м2
7. ул. "Септемвриска" 11.437 м2
8. ул. "Кочо Рацин" 10.185 м2
9. ул. "23-ти Октомври" 2.774 м2
10. ул. "Орце Николов" 5.409 м
11. ул. "Ударничка" 6.549 м2
12. ул. "Јане Сандански" 13.115 м2
13. ул. "Питу Гули" 15.876 м2
14. ул. "Кумановска" 2.125 м2
15. ул. "4-ти Јули" 8.612 м2
16. ул. "Македонска" 7.840 м2
17. ул. "Никола Карев" 4.054 м2
18. ул. "Скопска" 9.084 м2
19. ул. "Ангел Трајчев" 1.120 м2
- 20 ул "11-та Македонска Бригада" 5,534 м2
- 21,ул,"Ванло Ангелов"5,200,м2

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:

Локалните патни правци: "Свети Николе" – с. "Немањици", с. "Ранченци", с. "Мечкуевци", с. "Патетино", с. "Макаresh", "Свети Николе" – с. "Ерцелија", с. "Мустафино", с. "Буриловци", с. "Арбасанци", "Свети Николе" – с. "Амзибегово", с. "Делисинци", с. "Богословец", с. "Пеширово", "Црнилиште", "Свети Николе" – с. "Ѓуѓанци", с. "Орел", "Свети Николе" – с. "Кнежје", "Свети Николе" – с. "Стањевци", "Свети Николе" – с. "Горобинци", с. "Сопот", с. "Преод", с. "Алакинци", с. "Малино", с. "Крушица", " – с. "Трстеник", односно сите локални патни правци во општината

Приоритет 2.

Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб интензитет на сообраќај, тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поделни реони во градот, а тоа се улиците:

1. ул. "Улоф Палме" 1.450 м2
2. ул. "8-ми Септември" 5.437 м2
3. ул. "29-ти Ноември" 5.760 м2
4. ул. "Борис Трајковски" 7.463 м2
5. ул. "Даме Груев" 1.650 м2
6. ул. "Глигор Прличев" 2.264 м2
7. улици во населба "Сопотски пат" 4.580 м2
8. ул. "Браќа Миладинови" 3.840 м2
9. ул. "Првомајска" 1.451 м2
10. ул. "Пролетерска" 1.663 м2
11. ул. "Рахилка Гонева" 2.038 м2
12. ул. "Цветан Димов" 2.211 м2
13. ул. "Јанко Глигоров" 2.987 м2
14. ул. "Пиринска" 1.797 м2
15. ул. "11-ти Октомври" 3.606 м2
16. ул. "Кузман Капидан" 1900 м2
17. ул. "Солунска" 6200 м2
18. ул. "9-ти Мај" 3000 м2

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива послоб сообраќај и претставуваат кракови на улици од претходниот приоритет или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови.

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот во градот може несметано да се одвива во сите правци и реони во градот, како и во останатите населени места во Општина Свети Николе.

Динамика и нивно одржување

- Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:
- состојбата на присуство на голомразица и оформена снежна покривка до 20 см. (прва состојба на готовност);
 - Состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см. (втора состојба на готовност).

Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на готовност го врши ЈП “Комуналец”, а во втората состојба на готовност ЈП “Комуналец” со дополнителна градежна оператива согласно со договорените обврски.

Во првата состојба на готовност ЈП “Комуналец” со својата ангажирана механизација, работна сила и средства (сол и песок), врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Свети Николе.

Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од моментот на почнување на снежните врнежи до оформувањето на снежната покривка. При тоа, главните сообраќајници ќе бидат оспособени приоритетно.

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

Во втората состојба на готовност ЈП “Комуналец” заедно со градежните оператива врши оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група, а потоа продолжува со втората приоритетна група и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна група до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората приоритетна листа.

Механизација, опрема, материјали и работна сила:

ЈП “Комуналец” Свети Николе

1. Прва состојба на готовност:

- Ровокопач со нож за чистење на снег1 број
- ФАП – 13 со нож.....1 број
- Трактор со распрскувач на сол..... 1 број
- трактор со приколка..... 1 број
- Трактор со плуг..... 1 број
- Работна рака:..... 20раб.

1. Возачи..... 4

2. Работници за опслужување..... 5

Втора состојба на готовност:

А) Механизација и оператива од:

- ЈП “Комуналец” Свети Николе
- Ровокопач со нож за чистење на снег2 број
- ФАП – 13 со нож..... 1 број
- Трактор со распрскувач на сол..... 1 број
- Багер 1 број
- Трактор со приколка..... 1 број
- трактор со плуг за снег..... 1 број
- додатна механизација (грејдери, скипви, трактори со распрскувачи на сол, утоварачи, камиони и друга потребна опрема од градежните фирми по потреба

За одржувањето на транзитните улици во градот кои ги поврзуваат регионалните патишта, во расчистувањето на снегот ќе учествува “Македонија пат” РЕ – Штип со нивна механизација, опрема и работна рака, во зависност од приоритетот на потребите.

Работна рака:

Работната рака ангажирана од ЈП “Комуналец” Свети Николе:

- раководител..... 1 работник
- раководител на смена..... 1 работник
- работници за припрема на сол..... 3 работника
- Возачи..... 7 работника
- работници за опслужување..... 5 работника

Работната рака за механизација на градежните и други фирми ја обезбедуваат ангажираните фирми.

Локации за депонирање на снег:

- За градот Свети Николе – коритата на “Светиниколска река и река “Периш” и тоа:
 - Покрај мостот кај Детска градинка “Рахилка Гонева”, на излезот од градот;
 - Покрај мостот на река “Периш” кај “Југословина” – Свети Николе.

За другите населени места:

Времени депонии и други пригодни локации определени во соработка со месната самоуправа, во и покрај населените места.

Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на зимската служба

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се вршат од средствата предвидени во Буџетот на општина Свети Николе.

За реализација на оваа Програма потребно е да се обезбедат 1.700.000 денари.

- за набавка на индустриска сол пакувана во вреќи 500.000 ден.
- средства за ангажирање механизација и работна рака..... 1.200.000 ден

Извршување на Програмата и надзор

Активностите за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови ги реализира ЈП “Комуналец” Свети Николе и градежните оператива врз основа на Оперативен план изготвен од Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштитан а животната средина – Одделение за комунални работи при Општина Свети Николе со Дирекцијата за заштита и спасување.

За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината склучува договори со градежната оператива оспособена за одржување на локални патишта и улици.

Надзор врз извршувањето на оваа Програма врши Одделението за комуналии и Инспекциските органи при Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”

Бр. 0801- 652
29.11.2019 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови бр. 0801- 651 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655/6
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

О П Е Р А Т И В Е Н П Л А Н

За чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови

Според програмата за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина - Свети Николе за 2019/2020 година во зимски услови, Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина ја утврди организацијата за интервенција за оспособување на коловозните површини во градот и локалните патни правци од снег и голомразица и тоа за прва и втора состојба на готовност;

Преоритетна листа за зимско одржување на улиците во градот и локалните патишта во Општина Свети Николе

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, фрлање на сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на водата во сливниците од атмосферска канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.

Приоритет 1

Во првата приоритетна група спаѓаат сите природно-влезни улици во градот, централните улици со поголем интензитет на сообраќај и улици кои го поврзуваат административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом, училиштата, детската градинка, градските гробишта, автобуска станица и автобуски постојки.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот, а тие улици се:

- 20.
21. ул. "Карпошева"
22. ул. "Плоштад Илинден"
23. ул. "Маршал Тито"
24. ул. "Филип II"
25. ул. "Младинска"
26. ул. "Крсте Мисирков"
27. ул. "Септемвриска"
28. ул. "Кочо Рацин"

29. ул. "23-ти Октомври"
30. ул. "Орце Николов"
31. ул. "Ударничка"
32. ул. "Јане Сандански"
33. ул. "Питу Гули"
34. ул. "Кумановска"
35. ул. "4-ти Јули"
36. ул. "Македонска"
37. ул. "Никола Карев"
38. ул. "Скопска"
39. ул. "Ангел Трајчев"
20. ул. "11-та Македонска Бригада"
21. ул. "Вамчо Ангелов"

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат сите локални патишта:

"Свети Николе" - с. "Немањици" - с. "Ранченци" - с. "Мечкуевци" - с. "Патетино", "Свети Николе" - с. "Ерџелија" - с. "Мустафино" - с. "Буриловци", с. "Арбасанци" - с. "Стануловци", с. "Ерџелија" - с. "Кадрифаково", "Свети Николе" - с. "Амзабегово" - с. "Делисинци" - с. "Богословец" - с. "Пеширово" - с. "Долно Црнилиште" - с. Горно Црнилиште, Свети Николе - с. Д'Ѓуѓанци - с. Г'Ѓуѓанци - с. "Строиманци" - с. "Павлешенци" - с. "Стањевци" - с. "Орел", "Свети Николе" - с. "Кнежје", "Свети Николе" - с. "Горобинци" - с. "Сопот" - с. "Преод" - с. "Алакинци" - с. "Малино", с. "Крушица" - с. "Трстеник", односно сите локални патни правци во општината

Приоритет 2.

Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поделни реони во градот., а такви улици во градот се:

19. ул. "Улоф Палме"
20. ул. "8-ми Септември"
21. ул. "29-ти Ноември"
22. ул. "Борис Трајковски"
23. ул. "Даме Груев"
24. ул. "Глигор Прличев"
25. ул. "Браќа Миладинови"
26. ул. "Првوماјска"
27. ул. "Пролетерска"
28. ул. "Рахилка Гонева"
29. ул. "Цветан Димов"
30. ул. "Јанко Глигоров"
31. ул. "Пиринска"
32. ул. "11-ти Октомври"
33. ул. "Индира Ганди"
34. ул. "Солунска"
35. ул. "9-ти Мај"

Во овој приоритет спаѓаат и сите останати улици во градот по кои се одвива сообраќај и претставуваат кракови на улици од претходниот приоритет или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови, а тоа се улиците во населбите "Кнежевски пат", Црнилишки пат (позади здравниот дом), "Ливади", "Рудина", "Сопотски Пат" и новата населба во "Лозов Расадник"

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може несметано да се одвива во сите правци и сите реони во градот како и во останатите населени места во Општина Свети Николе.

Чистењето ќе го извршува ЈП "Комуналец со својата распокожива механизација а доколку врнежите се од поголем интензитет Општина Свети Николе или ЈП "Комуналец" ќе ангажира и дополнителна механизација од градежната оператива од општина Свети Николе

Чистењето ќе се извршува од градот Свети Николе во шест правци:

- Првиот правец ги опфаќа сите улици во градот "Свети Николе" и патот до село "Кнежје"
- Вториот правец ги опфаќа селата: "Горобинци", "Трстеник", "Сопот", "Преод", "Алакинци", "Крушица" и "Малино".

-Третиот правец ги опфака селата:“Орел“,“Д.Ѓуѓанци“,“ Г.Ѓуѓанци“.“Строиманци“, “ Стањевци“ и “Павлешенци“.

-Четвртиот правец ги опфака селата: “Немањици“,“Ранченци“,“Патетино“ и “Мечкуевци“

-Петиот правец ги опфака селата: “Пеширово“,“Амзибегово“,“Долно.Црнилиште“ “Горно Црнилиште“,“Делисинци“ и “Богословец“.

-Шестиот правец ги опфака селата: “Ерџекија“, “Ерџелија“-““Кадрифаково“, “Мустафино“, “Бориловци“,“Стануловци“ и “Арбасанци“.

. Доколку општината неможе да се справи со настанатата ситуација тогаш градоначалникот доставува писмено барање преку ДЗС-ПОЗС Свети Николе до ДСЗ-Координатвно тело за ангажирање на дополнителни сили и средства.

Механизација,опрема и работна сила за расчистување на снежни наноси и голомразица

ЈКП “Комуналец“:

-Ровокопач со нож за чистење на снегбр.1

-ФАП-13 со ножбр.1

-Трактор со распрскувач на сол..... бр1

-Трактор со приколкабр.1

-Теге со нож.....бр.1

-Работна сила (ангажирани лица) бр.20

ЈКП “Комуналец во ридско- планинските МЗ ќе додели сол и песок за помали интервенции при пјава на мраз и снег.

Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од страна на изведувачот (ЈКП “Комуналец) се:

-Душко Спасов тел.078/707-854

-Рената Донева тел.078/515-039

Горе наведените лица се должни да дават информации на одговорните лица од Општина Свети Николе , ДЗС –ПОЗС Свети Николе и ЦУК –под одел.Св.Николе

Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од Општина Свети Николе се:

-Александар Стојнов тел моб..075/421-183 дом 441-447

- Боби Ефремов тел.075/421-187

**Бр. 0801- 651
29.11.2019 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Правилник за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на признанија и награди на Општина Свети Николе бр. 0801- 653 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

**Бр.0901- 655/8
29.11. 2019 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на Одлуката за востановување на општински признанија и награди бр.0801/563 од 13.11.2015 г. (Сл. Гласник на Општина Свети Николе бр. 15/15), а во врска со член 57, 58, 59 и 60 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе бр. 1/06) Советот на Општина Свети Николе на седница, одржана на ден 29.11. 2019 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К

за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на признанија и награди на Општина Свети Николе

член 1

Со овој Правилник се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на општински признанија и награди на Општина Свети Николе.

член 2

Одборот за доделување на општински признанија и награди најмалку 15 дена пред празникот на општината распишува Јавна иницијатива за прибирање на пријави со предлози за доделување на општински признанија и награди согласно Член 11 од Одлуката за востановување на општински признанија и награди бр.0801/563 од 13.11.2015 г..

Јавна иницијатива за прибирањена пријави со предлози за доделување на општински признанија и награди трае најмалку 5 дена од денот на неговото објавување. Јавната иницијатива се објавува во локални медиуми, Веб страницата на Општина Свети Николе и Огласна табла како и други начини на информирање.

Номинациите за признанијата и наградите во сферата на образованието: **најдобар Просветен работник** и **најдобар ученик** за завршената учебна година во вид на одлука се доставуваат до Одборот за доделување на општински признанија и награди од страна на основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе, кои за таа цел формираат свои интерни комисиии.

За Номинациите за признанијата и наградите на учениците од основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе за ликовен и литературен конкурс, основните и средните училишта за таа цел објавуваат конкурс на кој можат да се пријават сите ученици од нивните училишта без ограничување. Училиштата на територијата на Општина Свети Николе потребно е во меѓусебна координација да формираат комисија за таа намена посебно за основните и за средните училишта, во која ќе членуваат по еден претставник од секое од основните училиштата и тоа: посебно за ликовниот и посебно за литературниот конкурс. Комисиите имаат за обврска да ги примат и разгледат пријавените ликовни и литературни творби, да донесат одлука за наградување на најдобрите три ликовни и три литературни творби односно прво, второ и трето место и да достават извештај до Одборот за доделување на општински признанија и награди.

член 3

Пристигнатите предлози се доставуваат до одборот за признанија и награди која е должна во рок од 3 дена од денот на завршувањето на конкурсот на Советот да му достави предлог за доделување на општински признанија и награди со составен записник и Опис на наградените по категории.

член 4

Одлука за доделување на општински признанија и награди донесува Советот на Општина Свети Николе.

член 5

Општинските признанија и награди се доделуваат на свечена седница на Советот на Општината закажана за таа пригода.

Општинските признанија и награди ги врачува Градоначалникот на општината, а во негово отсуство Претседателот на Советот на општината, на носителот на општинското признание и награда, ако е физичко лице, односно на законскиот застапник на правното лице.

Ако носителот на општинското признание и награда не е присутен или е починат, истото му се предава на членовите на неговото семејство.

Како членови на семејството во смисла на овој правилник се сметаат брачниот другар, децата, внуците, родителите и браќата и сестрите.

член 6

Општинските признанија и награди се потпишуваат од страна на Градоначалникот на општината, имаат свој деловоден број и се заверуваат со печат на општината.

На носителите на наградата им се издава уверение за доделената награда.

член 7

Општинската администрација води регистар на доделени општинските признанија и награди и истиот стои истаканат на Веб страницата на Општина Свети Николе.

член 8

Наградите ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Свети Николе согласно можностите на буџетот.

член 9

Овој правилник стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801- 653
29.11.2019 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за согласност на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе бр. 0801- 654 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29. 11. 2019 година.

Бр.0901- 655/9
29.11. 2019 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/02) и согласно член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на деца („Службен весник на Република Македонија,, бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/05, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19), Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 29.11. 2019 година донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на Правилник за измена и дополнување на систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Правилник за измена и дополнување на систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе донесен со Одлука на Управниот одбор бр. 02-224/3 од 19.11.2019 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801-654
29.11.2019 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1.Одлука за утврдување на приоритет на проект	стр.1
2.Одлука за формирање на интерсекторска група за родово одговорно креирање на локални политики и буџетирање.	стр.2
3.Одлука за формирање на Комисија за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе	стр.3
4.Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.	стр.4
5.Одлука за давање согласност за промена на корисникот на електричните броила во општинските установи на територијата на општина Свети Николе	стр.5
6.Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови.	стр.6
7.Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2019-2020 година во зимски услови	стр.13
8.Правилник за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на признанија и награди на Општина Свети Николе.	стр.16
9.Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. „Рахилка Гонева,, Свети Николе.	стр.17

Бр.0801-656
29.11.2019 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.